

ЕКО АКЦИЈА НА СЕТЕК Сè од Техника во соработка со Екоелектрон

Проект „СТАРО ЗА НОВО“

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА !!

Друштвото Сетек се до техника ги известува своите потрошувачи дека поради преголемите количини собран електронски отпад, ЕКО АКЦИЈАТА ќе трае до Понеделник 06.11.2017 година до 21 часот.

Акцијата ќе продолжи штом се средат собраните количини, а потрошувачите ќе бидат благовремено известени со информација на насловната страна на нашиот веб портал,

За прибирање на отпад во регионот на град Скопје :

Салон Сетек Стадион	02 31 26 144	075 405 031
Салон Сетек Рузвелтова	02 30 80 100	071 285 57
Салон Сетек ГТЦ	02 32 23 606	075 405 415
Салон Сетек Соравија	02 32 33 493	072 279 369
Салон Сетек Чаир	02 2 666 255	078 269 767
Салон Сетек Капитол	02 2 444 843	076 494 065

За прибирање на отпад во останатие градови:

Салон Сетек Тетово	044 800 338	076 370 016
Салон Сетек Битола	047 222 201	076 370 017
Салон Сетек Струга	046 843 750	075 405 751
Салон Сетек Охрид	046 200 083	075 405 363
Салон Сетек Штип	032 389 940	075 405 608
Салон Сетек Гостивар	042 353 800	078 299 399
Салон Сетек Куманово	031 454 240	075 450 611
Салон Сетек Велес	043 233 384	076 314 271
Салон Сетек Прилеп	048 407 940	078 259 431
Салон Сетек Струмица	034 330 341	075 405 112
Салон Сетек Кочани	033 291 850	076 494 077
Салон Сетек Кавадарци	043 447 730	076 314 294
Салон Сетек Кичево	045 254 793	078 474 983

или во било кој салон на Сетек Сè од Техника. Во ваков случај, вработените во салоните на Сетек Сè од Техника ќе ја пополнат Изјавата во име и за сметка на сопственикот на ел. отпад. Сопственикот на ел. отпад треба да го пријави пред истекот на квотите за собирање на ел. отпад.

Во Изјавата за преземање на електричен и електронски отпад треба задолжително да се пополни: име и презиме на сопственикот на ел. отпад, адреса од каде треба да се подигне ел. отпад, е-пошта на сопственикот, телефон на сопственикот, дата на пополнување на Апликацијата, категорија на ел. отпад и количина на ел. отпад. Апликацијата треба да се потпише од страна на сопственикот а се изготвува во три примероци од кои еден примерок за сопственикот на отпадот а два примерока за друштвото.

Во случај ако при превземање на ел. отпад се утврди несогласување на пријавениот ел. отпад, со оној кој фактички се презема, тогаш одговорното лице на Сетек Сè од Техника, во истата Изјава е должен да ги смени количините , согласно количините на преземениот ел. отпад.

3. Преземање / предавање на отпадна електрична и електронска опрема

Физичките лица, сопственици на габаритен и не-габаритен ел. отпад, можат својот отпад лично да го предадат во секој салон на Сетек Сè од Техника или ако поседуваат габаритен ел. отпад, да побараат од Сетек Сè од Техника, истиот да биде преземен од пред нивните домови.

Сетек Сè од Техника во зависност од одзивот и потребата, ќе врши преземање на габаритниот ел. отпад од пред домовите на сопствениците на отпад барем еднаш неделно. Секое преземање ќе се реализира со претходна најава од 24 часа однапред, за да се утврди точно времето и денот на преземање. Крајниот рок за преземање на габаритен ел. отпад е најдоцна до 10.01.2018 година.

Електричен отпад од пред домовите на сопствениците на ел. отпад преземаме од централно градско подрачје.

За да се изврши преземањето на габаритниот ел. отпад потребно е истиот да е изнесен пред домот на сопственикот и истиот да ги содржи сите негови составни делови. Ел. отпад треба да е погоден за транспорт, како и истиот да биде надвор од функција, односно да е исклучен од водоводна или електрична инсталација и сите други системи или мрежи на кои бил приклучен.

Преземање на негабаритен отпад од домот на сопствениците, се врши само доколку е пропратен со **барем еден уред од габаритна категорија**, во спротивно сопствениците треба сами да го донесат негабаритниот отпад. Во табелата подолу е направена категоризација на отпадот.

Сетек Сè од Техника има право да одбие преземање на ел. отпад во случај ако производот по својата функција не спаѓа во категоријата на електрична и електронска опрема или ел. отпад е оштетен до тој степен, така што опасните супстанции содржани во ел. отпад, ја загрозуваат животната средина и здравјето на луѓето или е загадена со друг вид отпад. Производот може да не биде преземен и во случај да не ги содржи сите свои составни делови.

4. Изјава за преземена отпадна електрична и електронска опрема

При преземањето на ел. отпад, сопственикот на отпадот и Сетек Сè од Техника се обврзуваат да потпишат Изјава (спецификација) за преземена отпадна електрична и електронска опрема. Во оваа Изјава се наведува видот, количината на ел. отпад и износот на ваучерот.

5. Вредносен ваучер

Со потпишување на Изјавата за преземање на отпадна опрема, сопствениците се стекнуваат со вредносен Ваучер кој може да се искористи како попуст при купување на производи во салоните на Сетек Сè од Техника. Ваучерите може да се искористат најдоцна до 31.3.2018 година.

Со износот од ваучерите, може да се покрие максимум 20% од **акциската цена** на еден нов производ.

Ваучерот **НЕ** може да се претвори во пари.

Ваучерот се активира при наплата на новиот производ.

Ваучерот може да се користи при било каков начин на купување на производи во Сетек Сè од Техника кои вклучуваат фискална продажба (во готово, и на рати)

Ваучерите може да се комбинираат односно сопственикот на ваучерите може да бира колку ваучери ќе искористи при набавка на опрема во Сетек но не повеќе од 20% од цената на фискалната сметка.

Износот на ваучерот, зависи од количината, видот и начинот на предавање на електричниот отпад, кој е предаден / преземен од клиентот.

6. Времетраење на акцијата

Акцијата започнува од 18.10.2017 година и завршува најдоцна на 30.12.2017 односно до истекот на квотите. Во овој временски период ќе се врши пријавување – аплицирање на ел. отпад.

Преземањето на ел. отпад ќе се врши најдоцна до 10.1.2018

7. Заштита на лични податоци

Сите информации добиени од учесниците во акцијата, вклучувајќи ги и нивните лични податоци, ќе бидат третирани согласно соодветните законски прописи за заштита на личните податоци.

Со прифаќање на условите од овој Правилник, секој учесник во акцијата, се согласува Сетек Сè од Техника да ги користи неговите лични податоци за директен (преку СМС, е-пошта или друг вид) маркетинг.

Со прифаќање на условите од овој Правилник, секој учесник во акцијата, се согласува неговите лични податоци да бидат регистрирани, чувани и обработувани согласно со прописите во Република Македонија и интерните правила и процедури на Сетек Сè од Техника ДООЕЛ Скопје.

Табела на отпад по габарит и цена :

	КАТЕГОРИЈА И ВИД.	ваучер цена клиент носи	ваучер цена Сетек подига
ГАБАРИТЕН ОТПАД			
1. ГОЛЕМИ ДОМАШНИ АПАРАТИ			
1	големи уреди за ладење;	1000	600
2	фрижидери;Замрзнувачи	1000	600
3	машини за перење; сушари, машини за миење садови	1000	600
6	електрични шпорети;	1000	600
7	клима-уреди;	1000	600
8	уреди за готвење;	500	300
9	микробранови печки	300	300
10	други големи апарати и уреди	600	400
11	ГОЛЕМИ апарати од опрема за копирање	600	400
12	телевизори;	500	300
НЕГАБАРИТЕН ОТПАД			
2. МАЛИ ДОМАШНИ АПАРАТИ			
1	електрични уреди за греење;	300	300
2	електрични радијатори;	300	300
3	правосмукалки;тостери, фритези	200	200
4	уреди што се користат за шиенење, плетење, ткаење и за друг вид текстилна обработка;	200	200
5	пегли и други уреди за пеглање, цедење и за одржување на облеката на друг начин;	200	200
6	машини за мелење, кафемати и опрема за отворање или за затворање садови или пакувања;	200	200
7	електрични решоа; електрични ножеви	200	200
8	електрични вентилатори;	200	200
9	уреди за стрижење, сушење коса, електрични четкички за заби, апарати за бричење, масажа и други уреди за нега на телото;	100	100
10	часовници, рачни часовници и опрема што се користи за мерење, покажување или за забележување на времето;	100	100
11	ваги;	100	100
12	други мали апарати	100	100
3. ОПРЕМА ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА			
1	Монитор (ЛЦД-ЛЕД/ЦРТ)	300	300
2	централни компјутерски единици; куќиште со тастатура	300	300
3	уреди за печатење;	300	300
4	преносливи компјутери (ноутбук);	300	300
5	Мали апарати од опрема за копирање	300	300
6	телефони; (мобилни, жични и бежични)	200	200
7	факс апарати,џебни и канцелариски дигитрони;	100	100
8	и други производи и опрема за пренос на звуци, слики или на други информации преку телеко-муникациски системи.	100	100
4. ОПРЕМА ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА И ЗАБАВНА ЕЛЕКТРОНИКА:			
1	радиоапарати;видеорекордери,аудиосистеми	200	200
2	и други производи или опрема за снимање или за репродуцирање звуци или слики, вклучувајќи и сигнали или други технологии за дистрибуција на звуци и на слики што не се телекомуникациски системи.	150	150

Содржина

Правилник	1
1. Вовед.....	1
2. Процес на пријавување на габаритна отпадна електрична и електронска опрема.....	1
3. Преземање / предавање на отпадна електрична и електронска опрема.....	3
4. Изјава за преземена отпадна електрична и електронска опрема	3
5. Вредносен ваучер	3
6. Времетраење на акцијата	4
7. Заштита на лични податоци.....	4